



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ул. Македонија 12/3  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: + 389 2 3211 262  
Факс: +389 2 3126 311  
e-mail: dzh@dzh.gov.mk  
[www.dzh.gov.mk](http://www.dzh.gov.mk)

Број: 22-224/7

Дата: 01.10.2013

ДО

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ  
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"-Земјоделски институт, Скопје (во понатамошниот текст Институтот) на сметка на основен буџет, за 2012 година.

За годините кои и претходат на годината што е предмет на оваа ревизија, не е вршена ревизија.

Со ревизијата не утврдивме материјално погрешни прикажувања кои би имале ефекти врз финансиските извештаи поради што ние изразивме позитивно мислење во врска со реалноста и објективност на финансиските извештаи, како и за прашањата во врска со усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации со релевантната законска регулатива.

## 1. Вовед

- 1.1 Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 6 до 7 заедно со ревизија на усогласеност на Институтот - сметка на основен буџет, кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум.
- 1.2 Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3 Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на Институтот за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.
- 1.4 Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:
  - проф д-р Климе Белески – директор од 18.10.2011 година

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците на Институтот се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

## 2. Цели и делокруг на ревизијата

- 2.1 Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1 е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа: дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изгответи, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.
- 2.2 Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија.
- 2.3 Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања докази коишто ги поткрепуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Изборот на постапки зависи од ревизорската процена, вклучително и процена на ризиците за материјални погрешни прикажувања во финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измами или грешки.

При процена на ризиците, ревизорот ги разгледува интерните контроли како релевантни за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на интерните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува проценка на соодветноста на користените сметководствени политики и сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1.4. на овој извештај, како и општа оценка за сèвкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека обезбедените докази ни обезбедуваат разумна основа на нашето ревизорско мислење.

Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 13.05.2013 година до 26.07.2013 година.

### 3. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршиот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија на ден 26.07.2013 година.

Нацрт извештајот беше доставен до раководството на субјектот на ден 21.08.2013 година. Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на Овластениот државен ревизор.

Со ревизијата на финансиските извештаи за 2012 година, ревизијата го утврди следното:

### 4. Ревизорско мислење

#### Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Институтот, сметка на основен буџет на ден 31 декември 2012 година.

#### Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи на Институтот, сметка на основен буџет се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени практики.

### 5. Системски слабости

Институтот како единица во состав на УКИМ, согласно Законот за високо образование и Статутот на Универзитетот, располага со свои сметки на кои се водат средствата обезбедени од Буџетот на РМ и средствата стекнати од други извори на финансирање. Во располагањето со овие средства, Институтот во правниот промет настапува самостојно во свое име и за своја сметка, за што води посебно сметководство. Како единица во состав на УКИМ, Институтот планирањето на потребните финансиски средства го врши преку изготвување на проектирани финансиски планови кои се составен дел на консолидираниот предлог финансиски план на Универзитетот за сите единици во негов состав, кој како единка корисник, го доставува на одобрување до МОН. По утврдување на максималниот износ на одобрени средства од МОН, УКИМ донесува збирен годишен финансиски план по квартали кој не содржи преглед на одобрени средства по единици (факултетите и институти) во негов состав. Поради тоа, кварталните планови за трошење на средствата, истите ги

изготвуваат и доставуваат до УКИМ според проектирани финансиски планови за реализација на средствата. Со оглед дека овој финансиски план не содржи преглед на одобрени средства по единици, Институтот нема можност да изготви квартални планови за трошење на средствата според реално одобрени средства. Во пракса, Институтот своите активности ги планира согласно проектираните финансиски планови изготвени по квартали, чија што реализација повремено може да биде отежната доколку соодветни позиции од одобрениот финансиски план на УКИМ се веќе реализирани од другите единици.

Поради тоа сметаме дека е потребно, по донесување на годишниот финансискиот план на УКИМ согласно одобрениот Буџет, финансиската служба на Универзитет во соработка со финансиските служби на единиците да ги утврдат нивните буџети по квартали со цел пореално да можат да ги планираат и реализират своите активности во текот на годината.

Скопје, 30.09.2013 година

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" – СКОПЈЕ  
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2012 година**

во 000 денари

---

<b>Опис на позицијата</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Приходи</b>		
Трансфери и донации	18.693	17.890
<b>Вкупно приходи</b>	<b>18.693</b>	<b>17.890</b>
<b>Расходи</b>		
<b>Тековни расходи</b>		
Плати и надоместоци	17.196	15.749
Стоки и услуги	1.497	1.229
<b>Вкупно тековни расходи</b>	<b>18.693</b>	<b>16.978</b>
<b>Капитални расходи</b>		
Капитални расходи	0	912
<b>Вкупно капитални расходи</b>	<b>0</b>	<b>912</b>
<b>Вкупно расходи</b>	<b>18.693</b>	<b>17.890</b>

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ**

во 000 денари

<b>Опис на позицијата</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Активи</b>		
<b>Тековни средства</b>		
Активни временски разграничувања	1.390	1.426
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>1.390</b>	<b>1.426</b>
<b>Постојани средства</b>		
Материјални средства	1.029	1.176
<b>Вкупно постојани средства</b>	<b>1.029</b>	<b>1.176</b>
<b>Вкупна актива</b>	<b>2.419</b>	<b>2.602</b>
<b>Пасива</b>		
<b>Тековни обврски</b>		
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема		
вработените	1.390	1.384
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<b>1.390</b>	<b>1.426</b>
<b>Извори на средства</b>		
Извори на капитални средства	1.029	1.176
<b>Вкупно извори на деловни средства</b>	<b>1.029</b>	<b>1.176</b>
<b>Вкупна пасива</b>	<b>2.419</b>	<b>2.602</b>

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" – СКОПЈЕ  
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

ПРЕГЛЕД  
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2012 ГОДИНА

во 000 денари

О П И С	Државен јавен капитал	хартии од вредност)	Останат	Вкупно
			капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар и	
Состојба 01.01.2012 година	1.176	-	-	1.176
Зголемување по основ на:	-	-	-	-
Набавки	-	-	-	-
Преотстапени средства	-	-	-	-
Ревалоризација на капитални средства	-	-	-	-
Намалување по основ на:	188	-	-	188
Издавање материјали	-	-	-	-
Амортизација	188	-	-	188
Состојба 31.12.2012 година	988	-	-	988